

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 25

Вторник, 01.12.2009 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)

### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Р.б.	Стр. р.б	Стр.
341. Одлука за доделување признание „Почесен граѓанин на општина Струмица“ .....	2	7
342. Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица .....	3	
343. Одлука за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Струмица .....	3	
344. Одлука за одземање на надлежност на ЈПКД „Комуналец“ ..... Струмица за вршење на погребални услуги.....	4	
345. Одлука за прифаќање на Иницијативата за меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за управување со цврст отпад во Југоисточниот плански регион .....	5	
346. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка .....	5	
347. Одлука за формирање на Регион за управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион .....	6	
348. Одлука за пристапување кон системот на регионално управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион ..	7	
349. Одлука за формирање работно тело за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад .....	2	
350. Одлука за партнерство на општина Струмица во реализација на проектот „Интегриран пристап во развојот на туризмот во Југоисточниот плански регион“ .....	8	
351. Одлука за партнерство на општина Струмица во реализација на проектот „Зелена агенда во 10 општини во Југоисточниот плански регион“ .....	9	
352. Одлука за аплицирање со проект „Изградба на локален патен правец Струмица – Попчево“.....	9	
353. Одлуката за прифаќање на Проект за развој и уредување на Индустриска зона – Сачево .....	10	
354. Одлука за прифаќање партнерство за изработка на Проект за реконструкција и подобрување на внатрешната водоводна мрежа на град Петрич – Република Бугарија....	11	
355. Одлука за прифаќање партнерство со општина Разлог – Република Бугарија за изработка на Проект за одржување развој на туристичкиот сектор во пограничните региони.....	12	

<b>356.</b> Одлука за вклучување на општина Струмица во партнеришки проект Југоисточна европска мрежа на Балканот – Пограничен регион Македонија – Бугарија .....	13	<b>362.</b> Одлука за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички документации на подрачјето на општина Струмица ....	17
<b>357.</b> Одлука за отстапување на музички инструмент – полукуонцертно пијано .....	14	<b>363.</b> Програма за дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2009 година .....	18
<b>358.</b> Одлука за отстапување на нагледно средство – спортски семафор .....	14	<b>364.</b> Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ .....	19
<b>359.</b> Одлука за отстапување на клупи, корпи за отпадоци, канти за отпадоци и контејнери за собирање на комунален отпад .....	15	<b>365.</b> Решение за именување член и заменик член на Меѓуопштинското работно тело за воспоставување на меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад.....	20
<b>360.</b> Одлука за отстапување на калап за изготвување на столен медал на „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ .....	16	<b>366.</b> Заклучок за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво .....	20
<b>361.</b> Одлука за определување на намена на средства од данокот на имот за развој на културата и спорот .....	16		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е  
за објавување на Одлуката за  
доделување признание „Почесен  
графанин на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за доделување признание „Почесен граѓанин на општина Струмица“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7100/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

341.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06) и член 39-а од

Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („Сл. гласник на општина Струмица“ број 23/09), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за доделување признание „Почесен  
граѓанин на општина Струмица“**

Член 1

Признанието „Почесен граѓанин на општина Струмица“ се доделува на професор доктор Ричард Хирш од Акрон Универзитетот од Охајо - САД за особен придонес за развојот на здравствтвото во општина Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7100/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марjan Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7120/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### **342.**

Врз основа на член 53 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

#### **Член 1**

Во случаите на конфликт на интереси, согласно член 53 од Законот за локалната самоуправа, во кои градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, не може да учествува во процесот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, деца или роднини до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес, се избира:

Јосиф Христов - член на Советот на општина Струмица .

#### **Член 2**

Изборот на членот на Советот во случаите на конфликт на интереси на градоначалникот, се изврши на начин на кој се избира претседателот на Советот на Општината.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7120/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7111/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### **343.**

Врз основа на член 15 и член 81 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Струмица

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во Здружението на општините „Заедница на

единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“ на Општина Струмица.

Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општините „Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“ (понатму во текстот само како ЗЕЛС) во Централниот регистар на Република Македонија во согласност со Законот.

#### Член 2

Општина Струмица и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под условите утврдени со Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и делокругот на работа на Здружението на општините „Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС“.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7111/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за одземање на надлежност на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за вршење на погребални услуги

1. Се објавува Одлуката за одземање на надлежност на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за вршење на погребални услуги, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7119/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 344.

Врз основа на член 4 од Законот за гробишта и погребални услуги („Сл. весник на РМ“ број 86/08) и член 20 став 1 точка 22 од Статутот на општина

Струмица“ – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

#### Одлука за одземање на надлежност на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за вршење на погребални услуги

##### Член 1

Со оваа Одлука се одзема надлежноста на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, за вршење на погребални услуги на градските гробишта во Струмица.

##### Член 2

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“ Струмица во рок од три месеци од денот на стапување во сила на оваа Одлука да го усогласи Статутот и другите акти на претпријатието согласно Законот за гробишта и погребални услуги (Сл. весник на РМ бр. 86/08).

##### Член 3

Се задолжува ЈПКД „Комуналец“ Струмица, да продолжи да врши погребални услуги до изборот на Оператор на погребални услуги за градските гробишта во Струмица.

##### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по изборот на Оператор на погребални услуги за градските гробишта во Струмица.

Бр.07-7119/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за прифаќање на Иницијативата за меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за управување со цврст отпад во Југоисточниот плански регион

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на Иницијативата за меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за управување со цврст отпад во Југоисточниот плански регион

тавување на регионален систем за управување со цврст отпад во Југоисточниот плански регион, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7101/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

### **345.**

Врз основа на член 6 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ број 79/09), член 22 од Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ број 68/04, 71/07, 102/08 и 143/08), член 14 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за прифаќање на Иницијативата за**  
**меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за**  
**управување со цврст отпад во**  
**Југоисточниот плански регион**

Член 1

Се прифаќа Иницијативата за меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за управување со цврст отпад во Југоисточниот плански регион.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Струмица“.

Бр. 07-7101/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на

општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Одлуката за**  
**воспоставување на меѓуопштинска**  
**соработка**

1. Се објавува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7102/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

### **346.**

Врз основа на член 4, 5, 6 и 7 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14, член 22 точка 4, член 50 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 22 и член 36 од Законот за управување со отпадот („Сл. Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/07, 102/08 и 143/08), и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за воспоставување на меѓуопштинска**  
**соработка**

Член 1

Општина Струмица се согласува да заедно со општините: Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Радовиш од Југоисточниот плански регион, да воспостави меѓуопштинска соработка од заеднички интерес и надлежност на локалната самоуправа.

Член 2

Меѓуопштинска соработка помеѓу општините од член 1 на оваа Одлука, се воспоставува заради воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад со формирање на регионален центар за управување со комуналниот цврст отпад.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Струмица“.

Бр. 07-7102/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

за објавување на Одлуката за формирање на Регион за управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион

1. Се објавува Одлуката за формирање на Регион за управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7103/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**347.**

Врз основа на член 10, 16, 17 и член 36 од Законот за управување со отпадот („Сл. весник на РМ“ број 68/04, 71/07, 102/08 и 143/08), член 14, член 22 точка 4, член 36, член 50 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02), член 4, 5, 6 и член 7 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ број 79/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06) Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за формирање на Регион за  
управување со комунален цврст  
отпад во Југоисточниот плански  
регион**

**Член 1**

Општина Струмица се согласува да заедно со општините: Богданци, Босилово, Валандово, Василево,

Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Радовиш од Југоисточниот плански регион да формираат регион за управување со цврст комунален отпад.

**Член 2**

Се овластува Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев во име на Општина Струмица да го потпише Договорот за меѓуопштинска соработка со општините од член 1 на оваа Одлука, за формирање на Регион за управување со цврстиот комунален отпад.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Струмица“.

Бр.07-7103/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за пристапување кон системот на регионално управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион**

1. Се објавува Одлуката за пристапување кон системот на регионално управување со комунален цврст отпад во Југоисточниот плански регион, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7104/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**348.**

Врз основа на член 4, 5, 6 и 7 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14, член 22 точка 4, член 36, член 50 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 10, 16, 17 и 36 од Законот за управување со отпадот („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 71/07, 102/08, 143/08), и член 20 од Статутот на општина Струмица –

пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за пристапување кон системот на  
регионално управување со комунален  
цврст отпад во Југоисточниот плански  
регион**

**Член 1**

Со оваа Одлука на Советот, Општината Струмица се согласува да пристапи во системот на регионално управување со цврст комунален отпад, како сооснивач.

**Член 2**

Управувањето со системот на регионално управување со цврстиот комунален отпад ќе го одредат основачите со посебна Одлука.

**Член 3**

Правата и обврските поврзани со организирањето на системот на регионално управување со цврстиот комунален отпад, основачите ќе го регулираат со посебен договор.

**Член 4**

Кординацијата поврзана со реализација на оваа Одлука ќе ја врши надлежниот орган во Општина Струмица.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7104/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
формирање работно тело за  
востоставување на регионален систем за  
регионално управување со комунален  
цврст отпад**

1. Се објавува Одлуката за формирање работно тело за востоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7105/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**349.**

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за формирање на Меѓуопштинско  
работно тело за воспоставување на  
регионален систем за регионално  
управување со комунален цврст отпад**

**Член 1**  
Општина Струмица заедно со општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Радовиш од Југоисточниот плански регион формираат Меѓуопштинско работно тело за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад.

**Член 2**

Меѓуопштинското работно тело е составено од по еден член и од по еден заменик - член од секоја општина, именуван со Решение од страна на Советот на општината.

**Член 3**

Меѓуопштинското работно тело се формира за подготвка на предлог акти за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад, со формирање на Регионален центар за управување со комуналниот цврст отпад, согласно законските решенија и стратешките документи за управување со отпадот.

Предлогот на акти се доставуваат до советите на општините од член 1 на оваа Одлука за нивно донесување и објавување.

**Член 4**

Мандатот на Меѓуопштинското работно тело трае до формирањето на Регионален центар за управување со комуналниот цврст отпад .

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7105/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
партнерство на општина Струмица во  
реализација на проектот „Интегриран  
пристап во развојот на туризмот во  
Југоисточниот плански регион“**

1. Се објавува Одлуката за партнерство на општина Струмица во реализација на проектот „Интегриран пристап во развојот на туризмот во Југоисточниот плански регион“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7107/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**350.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за партнерство на општина Струмица  
во реализација на проектот „Интег-  
риран пристап во развојот на  
туризмот во Југоисточниот плански  
регион“**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува партнерство на општина Струмица, за реализација на проектот „Интегриран пристап во развојот на туризмот во Југоисточниот плански регион“.

**Член 2**

Општина Струмица согласно член 1 на оваа Одлука во партнетското за реализација на проектот „Интегриран пристап во развојот на туризмот во Југоисточниот плански регион“ учествува со средства во износ од 71.841,00 денари од Буџетот на општина Струмица за 2009 година.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7107/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
партнерство на општина Струмица во  
реализација на проектот „Зелена агенда  
во 10 општини во Југоисточниот  
плански регион“**

1. Се објавува Одлуката за партнерство на општина Струмица во реализација на проектот „Зелена агенда во 10 општини во Југоисточниот плански регион“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7108/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**351.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за партнерство на Општина Струмица  
во реализација на проектот „Зелена  
агенда во 10 општини во  
„Југоисточниот плански регион“**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува партнерство на Општина Струмица, за реализација на проектот „Зелена агенда во 10 општини во Југоисточниот плански регион“.

Член 2

Општина Струмица согласно член 1 од оваа Одлука во партнерството за реализација на проектот „Зелена агенда во 10 општини во Југоисточниот плански регион“ учествува со средства во износ од 43.896,00 денари од Буџетот на општина Струмица за 2009 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-7108/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
аплицирање со проект „Изградба на  
локален патен правец Струмица –  
Попчево“**

1. Се објавува Одлуката за аплицирање со проект „Изградба на локален патен правец Струмица – Попчево“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7125/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**352.**

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од

Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за аплицирање со проект „Изградба на  
локален патен правец Струмица –  
Попчево“**

Член 1

Се прифаќа Општина Струмица да аплицира со проект - „Изградба на локален патен правец Струмица – Попчево“ во Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, кој преку Светска банка го имплементира Агенцијата за државни патишта при Владата на Република Македонија.

Член 2

Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа има за цел постигнување рамномерен регионален развој во Републиката.

Член 3

Вкупната вредност на проектот со кој Општина Струмица ќе аплицира за добивање грант до Агенцијата за државни патишта изнесува 614.000 евра.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7125/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за прифаќање  
на Проект за развој и уредување на  
Индустриска зона –  
Сачево**

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на Проект за развој и уредување на Индустриска зона - Сачево, донесена на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на  
30.11.2009 година.

Бр.08-7121/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**Одлука  
за прифаќање на Проект за развој и  
уредување на Индустриска зона –  
Сачево**

Член 1

**353.**

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

Се прифаќа Проектот за развој и уредување на Индустриска зона – Сачево, со кој Општина Струмица во партнерство со Општина Петрич – Република Бугарија ќе аплицира за добивање средства од ИПА-Програмата за прекуграницна соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, Буџетската линија број 2007CB16IPO007-2009-1.

Член 2

Проектот на Општина Струмица се состои од :

Име на проектот:	Развој и уредување на индустриска зона Сачево за одржлив развој на пограничниот регион Струмица Петрич
Носител на проектот (име/држава):	Општина Струмица Р. Македонија
Партнери:	Општина Петрич /Р. Бугарија
Програма:	ИПА – Прекуграницна соработка Република Бугарија – Република Македонија
Буџетска линија:	2007CB16IPO007 -2009 - 1
Приоритетна оска:	Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија 1.1 Економски развој
Област на интервенција:	Економија и одржлив развој
Времетраење (во месеци):	18 месеци
Вкупен буџет (во €)	300.000 евра
Цели на проектот:	Генерална цел на проектот: Одржлив економски развој на пограничниот регион Струмица - Петрич Специфични цели на проектот: - создавање на инфраструктурни услови за развој на економијата и стопанството; - зголемување на домашните и странските инвестиции; - намалување на невработеноста и стопирање на емиграцијата на квалитетните млади кадри.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Број 07-7121/1  
30.11.2009 год.  
Струмица

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за прифаќање партнерство за изработка на Проект за реконструкција и подобрување на внатрешната водоводна мрежа на град Петрич – Република Бугарија

1. Се објавува Одлуката за прифаќање партнериство за изработка на Проект за реконструкција и подобрување на внатрешната водоводна мрежа на град Петрич – Република Бугарија, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7122/2                   Градоначалник  
30.11.2009 год.                 на општина Струмица  
Струмица                         Зоран Заев с.р.  
.....

**354.**  
Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за прифаќање партнериство за**  
**изработка на Проект за реконструкција**  
**и подобрување на внатрешната**  
**водоводна мрежа на град Петрич –**  
**Република Бугарија**

**Член 1**  
Се прифаќа партнериство помеѓу Општина Струмица - Република Македонија и Општина Петрич – Република Бугарија, за изработка на Проект за реконструкција и подобрување на внатрешната водоводна мрежа на град Петрич – Република Бугарија, со кој ќе се аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекуграницна соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, буџетската линија број 2007CB16IPO007-2009-1.

### Член 2

Проектот на Општина Петрич - Република Бугарија се состои од :

<b>Име на проектот:</b>	Изработка на проект за реконструкција и подобрување на внатрешната водоводна мрежа на град Петрич, со цел одржлив развој на пограничниот регион Струмица-Петрич.
<b>Носител на проектот (име/држава):</b>	Општина Петрич / Р.Бугарија
<b>Партнери:</b>	Општина Струмица / Р.Македонија
<b>Програма:</b>	ИПА – Прекуграницна соработка: Република Македонија/Република Бугарија
<b>Буџетска линија:</b>	2007CB16IPO007 -2009-1
<b>Приоритетна оска:</b>	Приоритетна оска 1: Економски развој и Социјална кохезија 1.3 подготвка на проекти
<b>Област на интервенција:</b>	Подготвка на проекти
<b>Времетраење (во месеци):</b>	8 месеци
<b>Вкупен буџет (во €):</b>	50.000 евра
<b>Цел на проектот:</b>	Одржлив економски развој на пограничниот регион Струмица - Петрич

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7122/1  
30.11.2009 год.  
Струмица  
.....

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за прифаќање  
партнерство со општина Разлог –  
Република Бугарија за изработка Проект  
за одржлив развој на туристичкиот  
сектор во пограничните региони

1. Се објавува Одлуката за прифаќање партнериство со општина Разлог – Република Бугарија за изработка Проект за одржување развој на туристичкиот сектор во пограничните региони, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Бр. 08-7123/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

### 355.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука**  
**за прифаќање партнериство со**  
**Општина Разлог – Република Бугарија**  
**за изработка Проект за одржлив**  
**развој на туристичкиот сектор во**  
**пограничните региони**

#### Член 1

Се прифаќа партнериство помеѓу Општина Струмица - Република Македонија и Општина Разлог - Република Бугарија, за изработка на Проект за одржлив развој на туристичкиот сектор во пограничните региони, за кој ќе се аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекупранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, буџетската линија број 2007CB16IPO007-2009-1.

#### Член 2

Проектот на Општина Разлог - Република Бугарија се состои од :

<b>Име на проектот:</b>	Одржлив развој на туристичкиот сектор во пограничните планински региони
<b>Носител на проектот</b> (име/држава):	Општина Разлог / Р. Бугарија
<b>Партнери:</b>	Општина Струмица / Р.Македонија
<b>Програма:</b>	ИПА – Прекупранична соработка: Република Македонија/ Република Бугарија
<b>Буџетска линија:</b>	Бр. 2007CB16IPO007 -2009-1
<b>Приоритетна оска:</b>	Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија
<b>Област на интервенција:</b>	Економски развој
<b>Времетраење (во месеци):</b>	12 месеци
<b>Вкупен буџет (во €):</b>	100.000 евра
<b>Цел на проектот:</b>	Развивање на бизнисот и приоритетните економски сектори во пограничните реони на двете држави. Поконкретно проектот ќе се фокусира врз развивање на современи туристичките продукти во реоните кои ќе бидат засегнати.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7123/1  
30.11.2009 год.  
Струмица

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
вклучување на општина Струмица во  
партнерски проект Југоисточна европска  
мрежа на Балканот – Пограничен регион  
Македонија – Бугарија**

1. Се објавува Одлуката за вклучување на општина Струмица во партнерски проект Југоисточна европска мрежа на Балканот – Пограничен регион Македонија - Бугарија, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7124/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 356.

Врз основа на член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица –

пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за вклучување на Општина Струмица  
во партнерски проект Југоисточна  
европска мрежа на Балканот –  
Пограничен регион Македонија –  
Бугарија**

### Член 1

Се прифаќа партнество помеѓу Општина Струмица, Центар за развој и промоција „Промо Идеа“ – Струмица од Република Македонија и Националната асоцијација на мали и средни претпријатија – Кустендил, Општина Сандински, Асоцијацијата на хотели, ресторани и туроператори на Сандински - Сандински од Република Бугарија, за изработка на проект Југоисточна европска мрежа на Балканот – Пограничен регион Македонија - Бугарија, со кој ќе се аплицира за добивање средства од ИПА - Програмата за прекуграница соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, буџетската линија број 2007CB16IPO007-2009-1.

### Член 2

Проектот се состои од :

<b>Име на проектот:</b>	Југоисточна Европска Мрежа на Балканот – Пограничен регион Македонија - Бугарија,
<b>Носител на проектот (име/држава):</b>	Национална асоцијација на мали и средни претпријатија – Кустендил, Република Бугарија
<b>Партнери:</b>	Република Македонија Општина Струмица Центар за развој и промоција „Промо Идеа“ Струмица Република Бугарија Општина Сандински Асоцијација на хотели, ресторани и туроператори на Сандински
<b>Програма:</b>	ИПА – Прекуграница соработка: Република Македонија/ Република Бугарија
<b>Буџетска линија:</b>	Бр. 2007CB16IPO007 -2009-1
<b>Приоритетна оска:</b>	Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија
<b>Област на интервенција:</b>	Економски развој
<b>Времетраење (во месеци):</b>	12 месеци
<b>Вкупен буџет (во €):</b>	100.000 евра
<b>Цел на проектот:</b>	-Помош и поддршка на малите и средни претпријатија и невладините организации, подобрување на нивната конкурентност за поголема искористеност на европските фондови. -Формирање на пограничен центар за привлекување на инвестиции -Организација на бизнис форуми и др.

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Број 07-7124/1  
30.11.2009 год.  
Струмица

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Одлуката за  
отстапување на музички инструмент –  
полуконцертно пијано**

1. Се објавува Одлуката за отстапување на музички инструмент – полуконцертно пијано, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7113/2                   Градоначалник  
30.11.2009 год.                  на општина Струмица  
Струмица                          Зоран Заев с.р.

**357.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а  
за отстапување на музички  
инструмент - полуконцертно пијано**

**Член 1**

Со оваа Одлука Општина Струмица без надомест го отстапува музичкиот инструмент – полуконцертно пијано марка „Jamaha“ тип ГБ-1 во должина од 151 см, набавено на 12.06.2007 година во вредност од 591.740,00 денари на Основното музичко училиште „Боро Џони“ Струмица.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7113/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год.                   П р е т с е д т е л,  
Струмица                          Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Одлуката за  
отстапување на нагледно средство –  
спорчки семафор**

1. Се објавува Одлуката за отстапување на нагледно средство – спорчки семафор, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7114/2                   Градоначалник  
30.11.2009 год.                  на општина Струмица  
Струмица                          Зоран Заев с.р.

**358.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а  
за отстапување на нагледно средство  
- спорчки семафор**

**Член 1**

Со оваа Одлука Општина Струмица без надомест го отстапува нагледното средство - спорчки семафор со два мали нагледни семафори и мала командна таблица, набавено на 09.09.2008 година во вредност од 29.972,00 денари на Основното училиште „Видое Подгорец“ Струмица.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7114/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год.                   П р е т с е д т е л,  
Струмица                          Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Одлуката за**  
**отстапување на клупи, корпи за отпадоци,**  
**кани за отпадоци и контејнери**  
**за собирање на комунален отпад**

1. Се објавува Одлуката за отстапување на клупи, корпи за отпадоци, кани за отпадоци и контејнери за собирање на комунален отпад, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7115/2 Градоначалник  
 30.11.2009 год. на општина Струмица  
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**359.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за отстапување на клупи, корпи за отпадоци ,**  
**кани за отпадоци и контејнери за собирање**  
**на комунален отпад**

**Член 1**

Со оваа Одлука, Општина Струмица ги отстапува без надомест на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, материјалните средства распоредени на определени локации низ градот Струмица и тоа:

Р.б.	Назив на материјалите	Датум на набавката	Бр.	Набавна вредност	Вкупна вредност
1.	Клупи-елипсовидни полни	20.03.2008	3	44.840,00	134.520,00
2.	Клупа елипсовидна-половина	20.03.2008	1	37.170,00	37.170,00
3.	Клупи-бетонски	05.11.2007	15	11.685,00	175.275,00
4.	Корпи за отпадоци	20.03.2006	29	3.300,45	95.713,00
5.	Корпи за отпадоци	20.03.2006	20	4.299,42	85.998,50
6.	Канти со една корпа	21.06.2007	30	3.304,00	99.120,00
7.	Канти со две корпи	21.06.2007	18	4.248,00	76.464,00
8.	Бетонски корпи за отпад	05.11.2007	20	6.990,00	139.800,00
9.	Контејнери за отпад	25.03.2008	10	16.691,10	166.911,00
10.	Вкупно:				1.010.971,50

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7115/1 Совет на општина Струмица  
 30.11.2009 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Одлуката за**  
**отстапување на калап за изготвување на**  
**столен медал на „Св. Петнаесет**  
**Тивериополски Свештеномаченици“**

1. Се објавува Одлуката за отстапување на калап за изготвување на столен медал на „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Број 08-7116/2 Градоначалник  
 30.11.2009 год. на општина Струмица  
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**360.**

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за отстапување на калап за  
изготвување на столен медал на  
„Светите Петнаесет Тивериополски  
Свештеномаченици“**

**Член 1**

Со оваа Одлука Општина Струмица без надомест го отстапува калапот за изготвување на столен медал на „Светите Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“, набавено од ДПТУ Ковница „Јустунијан Прима“ ДООЕЛ Скопје на основа Договор бр. 08-4895/10 од 24.08.2009 година во вредност од 354.000,00 денари на Македонската православна црква Струмичка епархија.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7116/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за  
определување намена на средства од  
данокот на имот за развој на културата и  
спортот**

1. Се објавува Одлуката за одредување на намена на средства од данокот на имот за развој на културата и спортот, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7112/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

**361.**

Врз основа на член 22 точка 5 и 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Одлука  
за определување намена на средства  
од данокот на имот за развој на  
културата и спортот**

**Член 1**

Со оваа Одлука, се определува начин и постапка за поддршка културата и спорту во Општина Струмица, преку определување на наменско користење на средствата од данок на имот определен со даночно решение, од страна на установи, институции и друштва од областа на културата и спорту.

**Член 2**

Правните лица обврзници на данок на имот со над 60.000,00 денари имаат право

Целокупниот утврден износ на данок на имот да го уплатат на сметка на Општина Струмица и истовремено со уплаќањето на средствата да определат намена на средствата за развој на културата и спорту за што доставуваат договор со установа, институција или друштвото од областа на културата и спорту, за наменско користење на средствата.

Средствата од став 1 на овој член Општина Струмица, ќе ги уплати на сметка на корисникот, во рок од 7 дена од денот на добивањето на договорот.

**Член 3**

Се задолжуваат установите, институциите или друштвата од областа на културата и спорту, корисници на средства согласно член 2 од оваа Одлука, да достават извештај за наменско трошење на средствата најдоцна до крајот на годината .

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7112/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички документации на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички документации на подрачјето на општина Струмица,

донаесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7118/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**362.**

Врз основа на член 50-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ број 91/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
за утврдување на потребата од изработка на  
локални урбанистички плански документации на  
подрачјето на општина Струмица

**Член 1**

Се утврдува потребата од изработување на урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Струмица за уредување и користење на просторот за следните катастарски и градежни парцели:

Р.б.	р.б. на актот	Катастарска /градежна парцела	Подносител на иницијатива	
1.	39.	КП 799 КО Струмица	Спасе Додевски	самоинвестирање
2.	40.	КП 3248 КО Струмица	Мациров Костадин	самоинвестирање
3.	41.	КП 4524/1 КО Струмица	Дестан Tome и Ејуп Tome	самоинвестирање
4.	42.	КП 27 КО Рич* *ЛУПД вон населено место	Агропроизвод Струмица	самоинвестирање
5.	43.	КП 404 КО Струмица	Митев Александар	самоинвестирање
6.	44.	КП 2258 КО Струмица	Аризанова-Мансбарт Оливера	самоинвестирање
7.	45.	КП 1265 и 1266 КО Баница	Струмичка Епархија	самоинвестирање
8.	46.	КП 1650/1 КО Струмица	Ставрова Ани	самоинвестирање
9.	47.	КП 210 КО Струмица	Василев Стево	самоинвестирање
10.	48.	КП 5908 и 5909 КО Струмица	Трибичливе Коста	самоинвестирање
11.	49.	КП 406 КО Струмица	Босильанови Марјан и Влатко	самоинвестирање
12.	50.	КП 1955 КО Струмица	Глигоров Митко	самоинвестирање
13.	51.	КП 176 КО Струмица	Наков Иван Колјо	самоинвестирање

**Член 2**

Одлуката за изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, претставува основа за изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација со која се врши уредување на просторот со определување

на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестицијски проекти од значење на општината.

**Член 3**

По утврдувањето на потребите од изработување на урбанистичка планска документација за уредување и користење на просторот, истата треба да биде одобрена од Градоначалникот на општина Струмица.

**Член 4**

Средства за изработка на ЛУПД ќе се обезбедат со самоинвестирање.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7118/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

за објавување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2009 година

1. Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2009 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7117/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**363.**

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Програма за дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2009 година**

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2009 година („Сл. гласник на општина Струмица“ број 16/08, 7/09, 11/09, 13/09, 15/09 и 20/09) се вршат следните дополнувања:

**Во делот на Програмата:****Планирани активности****Ф1. Урбанистичко планирање:****I. Детални урбанистички планови во градот**

По реден број 32 се додава реден број 33 кој гласи:

– Детален урбанистички план за дел од урбанизирани блок бр. 8 ..... самоинвестирање

**Во глава:****IV. Генерален урбанистички план на град Струмица**

По реден број 1 се додава реден број 2 кој гласи:

– Измена на Генералниот урбанистички план на град Струмица за блоковите: 6, 11, 13, 19, 20, 32, 36 и 37.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7117/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“

1. Се објавува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7110/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**364.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 41 од

Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**П р а в и л н и к  
за изменување и дополнување на  
Правилникот за начинот, условите и  
постапката за доделување на Годишна  
општинска награда – „Св.Петнаесет  
Тивериополски Свештеномаченици“**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („Сл. гласник на општина Струмица бр.19/07 и 23/09) се вршат следните измени и дополнувања:

„Член 10 се менува и гласи:

“Наградата на поединци се состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица, бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици и паричен износ”

Член 11 се менува и гласи:

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица и бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици.

Член 12 се менува и гласи:

Наградата на лица од други држави, како и на меѓународни организации и асоцијации или на нивни претставници се состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица и бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици.

Член 13 се менува и гласи:

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета со грбот на општина Струмица, бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици и паричен износ.

Член 15 се менува и гласи:

Дипломата, плакетата со грбот на општина Струмица и бронзениот медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици, се пишуваат на македонски јазик и кирилично писмо. Дипломата и плакетата со грбот на општина Струмица, на лица од други држави и на меѓународни организации и асоцијации, или нивни претставници, се пишуваат на македонски јазик и на јазикот на земјата од каде потекнуваат или е седиште на добитниците.

Член 39 в став 2 се менува и гласи:

Признанието се состои од плакета со грбот на општина Струмица, бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици и клуч од градот. Клучот од градот е со должина од 200 mm и е изработен од метал.“

**Член 2**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7110/1 Совет на општина Струмица 30.11.2009 год. Претседател, Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Решението за именување член и заменик член на Меѓуопштинското работно тело за воспоставување на меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад

1. Се објавува Решението за именување член и заменик член на Меѓуопштинското работно тело за воспоставување на меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7106/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**365.**

Врз основа на член 8 и 9 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Решение  
за именување на член и заменик член  
на Меѓуопштинското работно тело за  
востоставување на меѓуопштинска  
соработка за воспоставување на  
регионален систем за регионално  
управување со комунален цврст  
отпад**

**Член 1**

Во Меѓуопштинското работно тело за меѓуопштинска соработка за воспоставување на Регионален систем за регионално управување со комунален цврст отпад со формирање на Регионален центар за управување со комуналниот цврст отпад, се именуваат:

За член:

Зоран Горгиев – раководи-тел на Секторот за Локален економски развој и заштита на животната средина

За заменик член:

Ѓорѓи Нацев – ЈПКД „Комуналец“  
Струмица

**Член 2**

Мандатот на членот и заменик на член во Меѓуопштинското работно тело за меѓуопштинска соработка од член 1 на ова Решение, трае до формирање на Регионален центар за управување со комунален цврст отпад.

**Член 3**

Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7106/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на РМ на локално и регионално ниво**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за

имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.11.2009 година.

Број 08-7109/2 Градоначалник  
30.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**366.**

Врз основа член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/6), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.11.2009 година, донесе

**Заклучок  
за усвојување на Информацијата за  
имплементација на Националната  
платформа за намалување на ризици  
од несреќи и катастрофи на Република  
Македонија на локално и регионално  
ниво**

1. Се усвојува Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво.

2. Советот на општината му предлага на Градоначалникот на општина Струмица да одржи конститтивна седница на Локалниот совет на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на локално ниво.

3. Се задолжуваат одговорните лица за превенција и спроведување во кризна состојба во општина Струмица, да во соработка со претставник од Регионалниот центар за управување со кризи, пристапат кон спроведување на Платформата во месните и урбаните заедници во Општината.

4. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7109/1 Совет на општина Струмица  
30.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.